

Службен весник

на Република Македонија

Број 21

12 февруари 2012, недела

година LXVIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
612. Одлука за постоење на електроенергетска кризна состојба.....	2	615. Одлука за престанок и давање на трајно користење на дел од недвижна ствар на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	3
613. Одлука за ограничување на извозот на електрична енергија.....	2	616. Правилник за формата, содржината и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверението за оспособеност за давање на услуги на воздухопловна навигација...	4
614. Одлука за престанок и давање на трајно користење на дел од недвижна ствар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	2		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

612.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05 и 36/11) и член 12 став 3 од Уредбата за критериумите и условите за прогласување на електроенергетска кризна состојба, начинот на снабдување со електрична енергија во овие услови, како и правата и обврските на носителите на лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на ден 12.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПОСТОЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА КРИЗНА СОСТОЈБА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува постоење на електроенергетска кризна состојба на подрачје на цела територија на Република Македонија заради појава на сериозно нарушување во функционирањето на електроенергетскиот систем и неможност за функционална одржливост на истиот, недостаток на електрична енергија во системот пропратен со неможност за увоз на електрична енергија, екстремно ниските коти на акумулациите заради континуирано неповолните хидрометеоролошки состојби, како и екстремното зголемување на потрошувачката на електричната енергија поради ниските температури во континуитет.

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе се преземат мерки и активности во врска со ограничување на потрошувачката на електрична енергија согласно утврдената кризна состојба согласно Законот за енергетика и Уредбата за критериумите и условите за прогласување на електроенергетска кризна состојба, начинот на снабдување со електрична енергија во овие услови, како и правата и обврските на носителите на лиценци за вршење на енергетски дејности.

Член 3

Со денот на влегување во сила на оваа одлука се активира Комисијата за кризна електроенергетска состојба да ги презема потребните активности и мерки во врска со ограничување на потрошувачка на електрична енергија утврдени согласно Уредбата за критериумите и условите за прогласување на електроенергетска криз-

на состојба, начинот на снабдување со електрична енергија во овие услови, како и правата и обврските на носителите на лиценци за вршење на енергетски дејности.

Член 4

Постоењето на електроенергетска кризна состојба утврдена со оваа одлука ќе трае 17 дена од денот на нејзиното влегување во сила.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-994/1
12 февруари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

613.

Врз основа на член 30, став 1, алинеја 3 од Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/04, 128/06, 63/07, 159/09, 20/09, 99/09, 105/09, 115/10, 158/10, 36/11 и 53/11) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на ден 12.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Член 1

Со оваа одлука се ограничува извозот на електрична енергија од производствените капацитети во Република Македонија започнувајќи од 12:00 часот на 13.2.2012 година до 24:00 часот на 29.2.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-995/1
12 февруари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

614.

Врз основа на член 27-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖНА СТВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерството за здравство – Подрачна единица Кратово, му престанува користењето на дел од недвижна ствар сопствениот на Република Македонија – дел од објекти лоцирани на ул. „Гоце Делчев“ бб Кратово, КО Кратово, запишани во Имотен лист бр.3044 и тоа:

- на КП бр.909/3 зграда бр.1 влез 1, сутерен п – 2 п=10м², 1, кат - 1 С - 1 п=15 м², С-2 п=14м², С-3 п=14м², ходник п=11м², ходник – скали п=16м², остава - 1 п=4 м², остава – 2 п=6м² и ВЦ п=3м² и ½ (идеален дел) од: сутерен ходник – степеници п=10м² приземје, ходник-1 п=18м², ходник - 2 п=3м² и степеници 8 м² и помошни површини логија – 1 п=6м².

- на КП 826 и ½ (идеален дел) зграда бр. 1, влез 2, кат – 1, С-1 п=14 м², С-2 п=11 м², С-3 п=9 м², С-4 п=7 м², ходник п=8м², помошни површини тераса - 1 п=31 м² и тераса 2 п=3м².

Член 2

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење на Фондот за здравствено осигурување на Македонија – Подрачна служба Кратово, без надоместок.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување на Македонија во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-294/1
7 февруари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

615.

Врз основа на член 27-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖНА СТВАР НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерството за здравство – Подрачна единица Кратово, му престанува користењето на дел од недвижна ствар сопственост на Република Македонија – дел од објекти лоцирани на ул. „Гоце Делчев“ бб Кратово, КО Кратово, запишани во Имотен лист бр.3044 и тоа:

- на КП бр.909/3 зграда бр.1, влез 1, сутерен п-1 = 22 м², приземје С-1 п=16 м², С-2 п=15 м², С-3 п=12 м², С-4 п=9 м² и ВЦ п=2,2 и ½ (идеален дел) од: сутерен ходник – степеници п=10м² приземје, ходник – 1 п=18 м², ходник –2 =3 м² и степеници 8 м² и помошни површини логија - 1 п=6 м².

- на КП 826 и ½ (идеален дел) зграда бр.1, влез 2, кат – 1, С- 1 п=14 м², С – 2 п=11 м², С – 3 п=9 м², С – 4 п=7 м², ходник п=8 м², помошни површини тераса – 1 п=31 м² и тераса – 2 п=3 м².

Член 2

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија – Деловница Кратово, без надоместок.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за здравство и Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-294/2
7 февруари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

АГЕНЦИЈАТА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО

616.

Врз основа на член 53 став (5) од Законот за воздухопловство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 14/06, 24/07, 103/08 и 67/10), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И ПРОМЕНА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ОСПОСОБЕНОСТ ЗА ДАВАЊЕ НА УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА

1. Општи одредби

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат формата, содржината и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверението за оспособеност за давање на услуги на воздухопловна навигација.

Член 2

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1) уверение за оспособеност за давање на услуги на воздухопловна навигација е јавна исправа со која се потврдува дека имателот на уверението ги исполнува пропишаните услови за давање на услугите;

2) Сертификација е постапка за издавање, продолжување/обновување и промена на уверението за оспособеност за давање на услуги на воздухопловна навигација или за издавање на одобренија и согласности поврзани со давањето на услуги на воздухопловна навигација која се состои од сертификациона проверка и надзор во која Агенцијата за цивилно воздухопловство (во понатамошниот текст: Агенцијата) утврдува дали подносителот на барањето ги исполнува пропишаните безбедносни, економски услови и услови за обезбедување од дејствија на незаконско постапување.

2. Форма и содржина на уверението за оспособеност за давање на услуги на воздухопловна навигација

Член 3

(1) Уверението за оспособеност за давање на услуги на воздухопловна навигација може да се издаде за давање на една или повеќе услуги на воздухопловна навигација дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

(2) Формата и содржината на уверението за оспособеност за давање на услуги на воздухопловна навигација е дадена во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

(3) Уверението за оспособеност за давање на услуги на воздухопловна навигација, Агенцијата го издава со рок на важење од две години.

(4) Ако Агенцијата во постапката на сертификација утврди посебни ограничувања (отстапувања) за услугите за кои било поднесено барањето, кон уверението за оспособеност за давање на услуги на воздухопловна навигација издава прилог во кој се наведуваат ограничувањата (отстапувањата) и правниот основ за истите.

3. Начин на издавање, продолжување, обновување или промена на уверението за оспособеност за давање на услуги на воздухопловна навигација

Член 4

Издавањето, продолжувањето, обновувањето или промената на уверението за оспособеност за давање на услуги на воздухопловна навигација се врши во постапка која ги содржи следните фази:

1. поднесување на писмено барање со придружна документација;
2. утврдување на формални недостатоци на барањето;
3. утврдување на исполнетост на условите, кое опфаќа:
 - сертификациона проверка на барањето и потребната документација (Document Evaluation)
 - сертификационен надзор (Initial Inspection) и
4. издавање, продолжување, обновување или промена на уверението за оспособеност за давање на услуги на воздухопловна навигација.

3.1 Поднесување на барање и потребна документација

Член 5

(1) Барањето за издавање, продолжување, обновување или промена на уверение за оспособеност за давање на услуги на воздухопловна навигација, се поднесува на образец даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

(2) Барањето за издавање на уверението за оспособеност за давање на услуги на воздухопловна навигација се поднесува најмалку 150 дена пред планираната дата на отпочнување со активностите.

(3) За продолжување и обновување на важноста на уверение за оспособеност за давање на услуги на воздухопловна навигација, давателот на услуги на воздухопловна навигација поднесува барање за продолжување до Агенцијата најдоцна 60 дена пред истекот на важноста на уверението односно барање за обновување најдоцна 30 дена по истекот на важноста на уверението.

(4) Доколку давателот на услуги на воздухопловна навигација не поднесе барање за продолжување, односно обновување на важноста на уверение за оспособеност за давање на услуги на воздухопловна навигација во роковите од став (3) на овој член, се смета дека уверението е повлечено.

(5) Давателот на услуги на воздухопловна навигација кој сака да изврши промена на податоците наведени во уверението за оспособеност за давање на услуги на воздухопловна навигација, за истото поднесува писмено барање до Агенцијата најмалку 60 дена пред датата кога се планира да се отпочне со давање на услугите на кои се однесува бараната промена.

Член 6

(1) Кон барањето за издавање, продолжување, обновување или промена на уверението за оспособеност за давање на услуги на воздухопловна навигација, се поднесуваат докази за исполнетост на пропишаните услови за давање на услуги на воздухопловна навигација и тоа:

1. детален попис и опсег на услугите за кои се бара издавање, продолжување, обновување или промена на уверението за оспособеност за давање на услуги на воздухопловна навигација, даден во Прилог 2 на овој правилник;

2. организационен приказ кој опфаќа:

- изјава на раководното лице на давателот на услуги на воздухопловна навигација со која потврдува дека подносителот на барањето ги исполнува пропишаните услови и со која се согласува на барање на Агенцијата да ги достави сите дополнителни податоци потребни заради утврдување на исполнетоста на условите;

- копија од актите на организација и систематизација на работните места поврзани со давање на услуги на воздухопловна навигација, со детален опис на надлежностите и одговорностите во областите кои се опфатени со условите за давање на услуги на воздухопловната навигација;

- информација за работните места на раководните лица на давателот на услуги на воздухопловна навигација, нивните имиња и нивните надлежности и одговорности во исполнувањето на условите за давање на услуги во воздухопловната навигација;

- општ опис на човековите ресурси и

- општ опис на објектите, работните простории, техничките средства, опремата и уредите за давање на услуги на воздухопловна навигација;

3. доказ за исполнетост и опис на начинот на кој подносителот на барањето ги исполнува пропишаните безбедносни услови за давање на услуги на воздухопловна навигација, во зависност од услугата за која се бара уверението за оспособеност за давање на услуги на воздухопловна навигација;

4. докази за исполнетост на пропишаните услови за економско работење;

5. доказ на исполнетост на пропишаните услови за обезбедување од дејствија на незаконско постапување;

6. пополнети листи за проверка (check-lists) на исполнетоста на пропишаните услови за давање на услуги на воздухопловната навигација;

7. други информации и докази потребни со цел докажување дека се исполнети условите за давање на услуги на воздухопловна навигација и

8. доказ за платени административни такси и надоместокот пропишан со тарифникот на Агенцијата.

(2) Документите од став (1) на овој член треба да бидат во оригинал или копија заверена кај нотар.

3.2 Утврдување на формални недостатоци**Член 7**

Агенцијата во рок од седум дена од приемот на барањето го известува писмено подносителот за приемот на барањето и за лицето одговорно за координација на постапката и комуникација согласно нејзина внатрешна процедура.

Член 8

По приемот на барањето Агенцијата утврдува дали постојат формални недостатоци и тоа:

- дали барањето е поднесено во определениот рок;
- дали барањето е поднесено на образецот пропишан со овој правилник и
- дали со барањето се поднесени сите документи согласно член 6 став (1) на овој правилник.

Член 9

(1) Агенцијата во рок од 21 ден од приемот на барањето го известува подносителот за тоа дали барањето е потполно или содржи формални недостатоци и му определува рок за отстранување на истите.

(2) Доколку подносителот на барањето ги отстрани недостатоците во предвидениот рок се смета дека барањето било уредно од самото поднесување.

(3) Доколку подносителот на барањето не ги отстрани недостатоците во предвидениот рок Агенцијата донесува заклучок за отфрлање на барањето.

3.3 Утврдување на исполнетост на условите**Член 10**

(1) Доколку се утврди дека барањето е целосно, Агенцијата започнува со утврдување на исполнетоста на пропишаните услови за добивање на уверение за давање на услуги на воздухопловна навигација за што донесува план и програма за спроведување на сертификацијата.

(2) Сертификацијата на подносителот на барањето за давање на услуги на воздухопловна навигација се врши преку сертификациона проверка на барањето и приложената документација (Document Evaluation) и сертификационен надзор (Initial Inspection).

(3) Планот и програмата од став (1) на овој член, Агенцијата ги доставува до подносителот на барањето најдоцна во рок од 45 дена од приемот на уредно доставеното барање со документацијата.

(4) Агенцијата и подносителот на барањето ги усогласуваат термините и динамиката на проверките од став (2) на овој член пред нивното започнување.

Член 11

(1) Агенцијата може извршувањето на одделни работи од сертификационата проверка и надзор од член 10 став (2) на овој правилник да го довери на домашни или странски правни или физички лица согласно член 7 од Законот за воздухопловство доколку истите ги исполнуваат условите утврдени со Анексот I на ЕУ Регулацијата 550/2004 која е составен дел на Уредбата за начинот на давање на услугите на воздухопловна навигација, како и посебните услови во однос на потребниот персонал, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење.

(2) Агенцијата врши надзор над работата на лицата кои ги има овластено за вршење на одделни работи во рамките на сертификационата проверка и/или надзор од член 10 став (2) на овој правилник.

(3) Агенцијата води евиденција за лицата кои ги има овластено согласно став (1) на овој член.

3.3.1 Сертификациона проверка на барањето и приложената документација (Document Evaluation)**Член 12**

(1) Сертификационата проверка на барањето и приложената документација (Document Evaluation) има за цел откривање на недостатоците, пропустите и критичните ситуации во исполнетоста на пропишаните услови и во извршувањето на предложените услуги на воздухопловна навигација.

(2) Во текот на проверката од став (1) на овој член претставниците на Агенцијата ги користат претходно изготвените чек листи пропишани со внатрешната процедура согласно член 10 став (5) на овој правилник и усно им ги соопштуваат на претставниците на подносителот на барањето прелиминарните резултати.

(3) Во текот на проверката од став (1) на овој член на подносителот на барањето му се дава можност во одреден период да ги отстрани евентуалните недостатоци во поднесената документација и/или да подготви алтернативни решенија пред започнување на сертификациониот надзор (Initial Inspection).

(4) Доколку подносителот на барањето не ги отстрани недостатоците во предвидениот рок или не предложи прифатливи алтернативни решенија, Агенцијата донесува заклучок за отфрлање на барањето.

3.3.2 Сертификационен надзор (Initial Inspection)

Член 13

(1) Сертификациониот надзор (Initial Inspection) има за цел преку увид и практична проверка на начинот на извршување на бараните услуги на воздухопловна навигација да утврди дали подносителот на барањето ги исполнува пропишаните услови за давање на услуги на воздухопловна навигација и дека истиот може да го задоволи бараното ниво на безбедност за услугите на воздухопловна навигација кои планира да ги дава.

(2) Сертификациониот надзор (Initial Inspection) се извршува на начин пропишан со Правилникот за начинот, правилата и посебните услови за вршење на инспекциски надзор на давање на услуги на воздухопловна навигација.

Член 14

(1) Подносителот на барањето треба да го овозможи сертификациониот надзор (Initial Inspection), да и ја даде неопходната техничка помош на Агенцијата, да ги организира посетите на локациите како и да определи лице кое ќе биде овластено да ја поддржува работата на Агенцијата.

(2) Лицето за поддршка овластено од подносителот на барањето треба да овозможи:

- преглед на односните досиеја, податоци, процедури и друг материјал во врска со давањето на услуги на воздухопловна навигација;
- копирање или земање на извадоци од односните досиеја, податоци, процедури и друг материјал;
- добивање на бараните објаснувања
- пристап во просториите, локациите, добрата и другите средства на подносителот на барањето, односно имателот на уверението и
- други активности со цел овозможување на сертификацијата.

Член 15

(1) Во рок од 30 дена од завршувањето на сертификациониот надзор (Initial Inspection), Агенцијата изготвува писмен извештај во кој се констатира фактичката состојба, се утврдуваат евентуалните неусогласености, пропусти и критични ситуации во исполнетоста на пропишаните услови и истите детално се опишуваат и документираат.

(2) Извештајот од став (2) на овој член Агенцијата го доставува до подносителот на барањето.

(3) Агенцијата во рок од 30 дена од доставување на извештајот од став (1) на овој член ќе побара од подносителот на барањето да предложи мерки за отстранување на евентуалните недостатоци, пропусти и критични ситуации во исполнетоста на условите за давање на услуги на воздухопловна навигација како и рок за нивно превземање.

(4) Агенцијата ќе ги одобри мерките и рокот за нивно превземање доколку оцени дека истите се доволни за отстранување на евентуалните недостатоци, пропусти и критични ситуации во исполнетоста на условите за давање на услуги на воздухопловна навигација.

(5) Подносителот на барањето треба да ги превземе мерките на начин и во временски рок одобрени од Агенцијата.

3.4 Издавање, продолжување, обновување или промена на уверение за оспособеност за давање на услуги на воздухопловна навигација

Член 16

(1) Доколку подносителот на барањето ги превземе мерките на начин и во рок согласно член 15 на овој правилник, Агенцијата донесува решение за издавање, продолжување, обновување или промена кое заедно со уверението за оспособеност за давање на услуги на воздухопловна навигација ги доставува на подносителот на барањето.

(2) Доколку Агенцијата оцени дека не се исполнети пропишаните услови за давање на услуги на воздухопловна навигација, со решение ќе го одбие барањето на издавање, продолжување, обновување или промена на уверението за оспособеност за давање на услуги на воздухопловна навигација.

(3) Целокупната постапка пред Агенцијата од поднесување на барањето до донесување на решение за издавање, продолжување, обновување или промена на уверението за оспособеност за давање на услуги на воздухопловна навигација не може да трае повеќе од 150 дена.

4. Евиденција

Член 17

За издадените уверенија за оспособеност за давање на услуги на воздухопловна навигација и на другата документација приложена кон барањето за издавање, продолжување, обновување или промена на уверенијата се води евиденција во Агенцијата.

5. Преодни и завршни одредби

Член 18

(1) Уверенијата за оспособеност за давање на услуги на воздухопловна навигација издадени согласно прописите кои се во сила на денот на влегување во сила на овој правилник важат до истекот на рокот на важење кој е наведен во нив.

(2) Агенцијата ќе издаде ново уверение за оспособеност за давање на услуги на воздухопловна навигација во согласност со овој правилник, 30 дена пред истекот на рокот на важење на уверението издадено согласно прописите кои се во сила на денот на влегување во сила на овој правилник, без спроведување на сертификационен надзор (Initial Inspection) од член 13 на овој правилник доколку со континуираните инспекциски надзори спроведени согласно Правилникот за начинот, правилата и посебните услови за вршење на инспекциски надзор на давање на услуги на воздухопловна навигација не е утврдена неисполнетост на некој од пропишаните услови за давање на услуги на воздухопловна навигација.

Член 19

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе отпочне да се применува од 15 март 2012 година.

Бр. 10-50/4
3 февруари 2012 година
Скопје

Директор,
д-р Дејан Мојсоски, с.р.

ПРИЛОГ 1 – Барање за издавање, продолжување, обновување или промена на уверение за оспособеност за давање на услуги на воздухопловна навигација

Барање за издавање на уверение за оспособеност за давање на услуги на воздухопловна навигација /Application for certification of Air Navigation Services Provider

**Агенција за цивилно воздухопловство
ул. Даме Груев бр. 1
1000 Скопје, Република Македонија**

Барање за издавање, продолжување или обновување на уверение / Application for Certification
Барање за промена / Application for change

1. Регистрирано име на подносителот на барањето/Registered Name of the applicant

2. Скратено име (ако е различно) / Trading Name (if different)

3. Адреса / Address

4. Податоци за лице за контакт / Contact Details

Име / Name

Тел/ Tel

Факс / Fax

e-mail

5. Вид на услуги за кои се бара уверение/Scope of Services for which Certification is Requested

ATS **CNS** **AIS** **MET**

6. Име, презиме и потпис на раководното лице/Name and Signature of the Chief Executive Officer (or equivalent position within the organization)

7. Место и датум / Place and Date

8. Докази за исполнетост на пропишаните услови за давање на услуги на воздухопловна навигација/Evidence of compliance with prescribed requirements for provision of air navigation services

8.1 Организационен приказ;/ Organization Exposition _____

8.2 Доказ за исполнетост и опис на начинот на кој подносителот на барањето ги исполнува пропишаните безбедносни услови за давање на услуги на воздухопловна навигација, во зависност од услугата за која се бара уверението за оспособеност за давање на услуги на воздухопловна навигација/ evidence of compliance and description of method of the applicant used to met the prescribed safety requirements for provision of air navigations services, in respect of the service for which the certificate to provide air navigation services has been required; _____

8.4 Докази за исполнетост на пропишаните услови за економско работење/evidence that the prescribed economical requirements have been met; _____

8.5 Доказ на исполнетост на пропишаните услови за обезбедување од дејствија на незаконско постапување/evidence of compliance of the prescribed requirements for security against the acts of unlawful interference _____

8.6 Пополнети листи за проверка (check-lists) на исполнетоста на пропишаните услови за давање на услуги на воздухопловната навигација/completed check-lists regarding the compliance of the prescribed requirements for provision of air navigation services; _____

8.7 Други информации и докази потребни со цел докажување дека се исполнети условите за давање на услуги на воздухопловна навигација/other data and evidences required for proving that the requirements for provision of air navigation services have been met: _____

8.8 Доказ за платени административни такси и надоместокот пропишани со тарифникот за утврдување на висината на надоместоците на Агенцијата/evidence certifying that the administrative fees and charges specified in the Tarrif Regulation Specifying the Level of Charges of the Civil Aviation Agency have been paid. _____

9. Детален опис на опсегот на услуги за кое се бара издавање, продолжување, обновување или промена на уверението/ Detailed Description of the Scope of Services for which application is submitted

а) Користете онолку страни колку што е потребно за да се пополни табелата. Наведете вид на услуга, дел и под-дел на услуги, во согласност со Прилог 2 за опис на услугите за кое се бара издавање на уверение. / Use as many attached pages as necessary to complete the table. Use the types of services, their parts and sub-parts as they appear in the attachment 2 to describe the scope of services for which certification can be requested / granted.

б) Пополнете ги само рубриците кои се релевантни за барањето / Complete only the boxes relevant to the application.

в) Под рубриката "Дополнителни услови предложени од подносителот на барањето" треба да се вклучат сите барања во однос на услугите за кои се бара уверението. Условите кои се предложени треба да бидат јасно дефинирани и да припаѓаат во

ПРИЛОГ 2 - Услуги на воздухопловна навигација за кои се поднесува барањето за издавање, продолжување, обновување или промена на уверение

Услуги/ Services	Вид на услуги кои ќе се даваат/ Type of service to be provided	Дел од услуга која ќе се дава / Part of the service to be provided	Под-дел на услуга која ќе се дава / Sub-part of the service to be provided	
Услуги во воздушниот сообраќај/Air Traffic Services (ATS)	Контрола на летање / Air Traffic Control (ATC)	Обласна контрола на летање / Area Control Service	N/A	
		Приодна контрола на летање /Approach Control Service	N/A	
		Аеродромска контрола на летање /Aerodrome Control Service	N/A	
	Услуги за информирање во лет /Flight Information Service (FIS)		HF Оперативни услуги за информирање во лет/ HF Operational Flight Information Service (OFIS) Broadcasts	N/A
			VHF Оперативни услуги за информирање во лет/ VHF Operational Flight Information Service (OFIS) Broadcasts	N/A
			Автоматско емитување информации на терминална говорна порака/Voice-Automatic Terminal Information Service (Voice-ATIS) Broadcasts	N/A
			Автоматско емитување информации на терминална дигитална порака /	N/A

		Data Link Automatic Terminal Information Service (D-ATIS)	
		Емитирање на VOLMET порака и/или VOLMET услуга / VOLMET Broadcasts and/or D-VOLMET Service	N/A
	тревожење / Alerting Services (AL)	N/A	N/A
	Советодавни услуги/ Advisory Service <i>(NOTE: not referred to in ICAO Annex11)</i>	N/A	N/A
	Аеродромско информирање во лет (AFIS) <i>(комбинација од FIS и AL на аеродром без ATC услуги) / Aerodrome Flight Information Service (AFIS) (Combination of FIS and AL in an aerodrome with no ATC services)</i>	N/A	N/A
CNS	Комуникација (C) / Communications (C)	Воздухопловна мобилна услуга (земја -воздух комуникација) / Aeronautical Mobile Service (air-ground communications)	За услуги за информирање во лет / For flight information service
			За обласна контрола на летање / For area control service
			За приодна контрола на летање /For approach control service
			За аеродромска контрола на летање/

			For aerodrome control service	
		Воздухопловни фиксни услуги (земја-земја комуникација)/ Aeronautical Fixed Service (ground-ground communications)		
		Воздухопловни мобилни сателитски услуги / Aeronautical Mobile Satellite Service (AMSS)		
<p>Навигација (N) (SES дефиниција: Навигациони услуги се услуги и средства со кои се обезбедуваат воздухопловите со информации за позицијата и временски податоци) (ЗАБЕЛЕШКА: Услугите може да вклучуваат генерирање на воздухопловен радионавигациски сигнал во простор, и дополнителна дистрибуција и обработка на сигналот, за да се овозможи негово користење во авион) Navigation (N) (SES definition: Navigation services means those facilities and services that provide aircraft with</p>	Обезбедување NDB сигнал во простор / Provision of NDB signal-in-space			
	Обезбедување VOR сигнал во простор / Provision of VOR signal-in-space			
	Обезбедување DME сигнал во простор / Provision of DME signal-in-space			
	Обезбедување ILS сигнал во простор / Provision of ILS signal-in-space	CAT I		
		CAT II		
		CAT III		
		CAT III a		
		CAT III b		
	Обезбедување MLS сигнал во простор / Provision of MLS signal-in-space	CAT III c		
		CAT I		
CAT II				
Обезбедување GNSS Сигнал во простор / Provision of GNSS signal-in-space (4)	CAT III			
	CAT III a			
	CAT III b			
	CAT III c			
	Обезбедување GNSS Сигнал во простор / Provision of GNSS signal-in-space (4)	GNNS Основен систем (GALILEO) / GNNS Core System (GALILEO)		
		Сателитски систем за зголемување на		

	<p><i>positioning and timing information)</i> <i>(NOTE: the service may include generation of aeronautical radio navigation signal-in space, and its subsequent distribution and processing up to the delivery for its use by aircraft)</i></p>		<p>прецизност (SBAS) / Satellite Based Augmentation System (SBAS)</p>
			<p>Земјен систем за зголемување на прецизност (GBAS) / Ground Based Augmentation System (GBAS)</p>
	<p>Надзор (S) <i>(SES дефиниција: Услуги на надзор се оние услуги и средства кои служат за позиционирање на воздухоплов поради нивно безбедно одвојување)</i> <i>(ЗАБЕЛЕШКА: Услугите може да вклучат генерирање податоци преку сензорот за позицијата на воздухопловот и нивна дополнителна обработка и дистрибуција за употреба во операции ANS)</i></p> <p>Surveillance (S) <i>(SES definition: Surveillance services means those</i></p>	<p>Обезбедување податоци од примарниот надзорен радар /Provision of data from Primary Surveillance Radar (PSR)</p>	
		<p>Обезбедување податоци од секундарниот надзорен радар / Provision of data from Secondary Surveillance Radar (SSR)</p>	<p>Mod A/C / Mode A/C</p>
		<p>Обезбедување податоци од автоматски зависен надзор / Provision of data from Automatic Dependent Surveillance (ADS)</p>	<p>Mod S / Mode S</p>
			<p>ADS-C</p>
		<p>Обезбедување податоци од радарот кој ги контролира движењата на земја/ Provision of data from Surface Movement Radar (SMR)</p>	<p>ADS-B</p>

	<p><i>facilities and services used to determine the respective positions of aircraft to allow safe separation)</i> (NOTE: the service may include the generation of surveillance data by means of sensors and its subsequent distribution and processing up to the delivery for use in ATM operations)</p>		
Услуги на воздухопловно информирање (AIS) / Aeronautical Information Services (AIS)	AIS	Обезбедување AIS услуги / Provision of AIS services	
Метеоролошки услуги (MET) / Meteorological Services (MET)	MET	Обезбедување MET услуги / Provision of MET services	

ПРИЛОГ 3 - Уверение за оспособеност за давање на услуги на воздухопловна навигација

Врз основа на член 53 од Закон за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија”, бр.14/06, 24/07, 103/08 и 67/10), а во врска со член 7 од ЕУ Регулативата 550/2004 транспонирана во Уредбата за начинот на давање на услугите на воздухопловна навигација, како и посебните услови во однос на потребниот персонал, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење (“Службен весник на Република Македонија” бр. 114/08 и 117/09), Агенцијата за цивилно воздухопловство издава:

According to Article 53 of the Aviation Act (“Official Gazette of Republic of Macedonia” No. 14/06, 24/07, 103/08 and 67/10), and Article 7 of Regulation (EC) 550/2004 transposed in the Regulation on method of provision of Air Navigation Services and special requirements in respect of required staff, equipment and other special requirements necessary for safe and regular work (“Official Gazette of RM”, No. 114/08 and 117/09), Civil Aviation Agency hereby issue:

**УВЕРЕНИЕ
ЗА ОСПОСОБЕНОСТ ЗА ДАВАЊЕ НА УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА**

**CERTIFICATE
FOR COMPETENCY TO PROVIDE AIR NAVIGATION SERVICES**

Број на уверение:
Number of Certificate:

Агенцијата за цивилно воздухопловство на Република Македонија потврдува дека:
The Civil Aviation Agency of the Republic of Macedonia hereby certifies that

Назив на подносителот на барањето
Applicant Organization Name

Ги исполнува пропишаните услови за давање на услугите на воздухопловна навигација наведени во табелата која е составен дел на ова уверение.

is compliant with prescribed requirements to provide air navigation services listed in the attached table which constitutes the integral part of this certificate.

Ова уверение важи се додека имателот на уверението дава услуги во согласност со пропишаните услови за давање на услугите на воздухопловна навигација наведени во табелата која е составен дел на ова уверение.

This certificate is valid whilst the provider remains compliant with the applicable requirements for the services included in the table which constitutes the integral part of this certificate.

Ова уверение се дава со рок на важење две години под услов имателот на уверението да обезбеди континуирана исполнетост на пропишаните услови, што е предмет на надзор од страна на Агенцијата за цивилно воздухопловство.

Subject to continuous compliance with the prescribed requirements for provision of air navigation services, which may be verified by the Civil Aviation Agency any time, this Certificate shall be issued for two years period.

Место и датум на издавање: _____
Place and Date of Issue

Потпис
Signed : _____

ТАБЕЛА ВО ПРИЛОГ НА УВЕРЕНИЕТО TABLE ATTACHED TO THE CERTIFICATE				
Назив на имателот на уверението: Organization Name:				
Број на Уверение: Certificate No.:				
Услуги Services	Вид на услуги кои ќе се даваат Type of service to be provided	Дел од услуги кои ќе се даваат Part of the service to be provided	Под-дел на услуги кои ќе се даваат Sub-part of the service to be provided	Дополнителни услови за давање на услуги Additional requirements
ATS				
CNS				
AIS				
MET				
Датум на издавање: _____ Date of Issue				
Потпис: _____ Signed				

Напомена: Ако уверението за оспособеност за давање на услуги на воздухопловна навигација се издава со ограничувања (отстапувања), ставовите 2 и 3 од уверението ќе гласат:
If the Certificate for Provision of Air Navigation Services has been issued with derogations, points 2 and 3 of the Certificate shall read as follows:

„Ова уверение важи се додека имателот на уверението дава услуги во согласност со дозволените ограничувања, односно отстапувања од пропишаните услови за давање услуги на воздухопловна навигација кои се наведени во прилог на уверението и во согласност со дополнителните услови за давање услуги кои се наведени во табелата на уверението. / This Certificate shall be valid until the holder thereof provides the services in accordance with the permitted restrictions, that is deviations from the prescribed requirements for provision of air navigation services specified in the Annex to the Certificate and in accordance with the additional requirements for provision of services specified in the Table thereto.

Уверението за оспособеност за давање на услуги на воздухопловна навигација се дава со рок на важее од _____ под услов имателот на уверението да обезбеди континуирана исполнителност на условите од ова уверение, што е предмет на надзор од страна на Агенцијата за цивилно воздухопловство.“ / The Certificate for Provision of Air Navigation Services shall be granted for a period of validity of _____ provided that the holder of the certificate ensures the continuous compliance of the requirements, being the subject of supervision by the Civil Aviation



Службен весник

на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 30000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.
Цената на овој број е 90 денари.

ISSN 0354-1622



2012021